

## ПРАВДА - JUSTICE

### СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

#### Пријавени, обвинети и осудени лица во Република Македонија во 2008 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2008 година бројот на пријавените полнолетни лица-познати сторители изнесува 15 462 и во споредба со 2007 е зголемен за 2.9%. Во 2008 година, во споредба со 2007 година, бројот на осудените полнолетни лица е намален за 1.4%, а бројот на обвинетите лица исто така е намален за 2.9%.

Бројот на пријавените малолетни лица-сторители на кривични дела во 2008 година изнесува 1 355 и спореден со истиот период од минатата година е зголемен за 10.2%.

Исто така, во 2008 година, во споредба со 2007 година, бројот на осудените малолетни лица - сторители на кривични дела е зголемен за 5.8%.

#### Reported, accused and convicted perpetrators in the Republic of Macedonia in 2008


According to the data of the State Statistical Office in 2008 in the Republic of Macedonia, the number of reported adults perpetrators - identified person, was 15 462 and compared with the 2007 increased by 2.9%. In 2008, compared with 2007, the number of convicted adults perpetrators decreased by 1.4%, and the number of accused adult perpetrators decreased by 2.9%.

The number of reported juveniles-perpetrators of criminal offence in 2008 was 1 355, and compared with the 2007 increased by 10.2%.

In 2008, compared with 2007, the number of convicted juveniles - perpetrators of criminal offence, increased by 5.8%.


За подетални информации јавете се кај:  
For further information please call:

Стојанка Крстева  
Stojanka Krsteva  
☎ +389 2 3295-718  
e-mail: [stojanka.krsteva@stat.gov.mk](mailto:stojanka.krsteva@stat.gov.mk)



Пријавени полнолетни лица - познати сторители според групите  
Reported adults perpetrators identified perpetrators by type


	Кривични дела против						
	вкупно-познати сторители	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	половата слобода и половиот морал	јавните финансии и платниот промет	имотот	бракот и семејството
	Total-perpetrators identified	Life and body	Freedoms and rights of humans and citizens	Sexual freedom and sexual morality	Public finance, payment operations and the economy	Property	Marriage, family and youth
<b>Вкупно</b>	<b>15 462</b>	<b>958</b>	<b>277</b>	<b>85</b>	<b>542</b>	<b>5 785</b>	<b>349</b>
<b>Основни јавни обвинителства</b>							
Дебар	108	10	4	-	4	39	8
Кичево	427	28	6	-	2	150	21
Охрид	478	39	13	3	16	145	19
Битола	1 100	65	37	5	34	439	26
Прилеп	895	84	30	7	18	372	28
Кавадарци	388	44	12	1	11	129	9
Гевгелија	78	2	-	-	6	14	7
Велес	215	13	2	4	5	121	3
Крива Паланка	178	14	2	6	9	27	3
Куманово	1 586	60	20	14	87	586	23
Гостивар	173	9	3	2	5	48	1
Тетово	1 108	106	31	4	23	276	18
Делчево	107	4	3	-	1	30	13
Берово	132	10	2	-	-	55	2
Радовиш	208	10	6	-	7	78	8
Свети Николе	121	2	-	1	6	35	3
Струмица	872	69	15	9	33	332	22
Кочани	439	24	9	7	15	166	7
Штип	260	30	3	3	9	119	8
Скопје	6 169	306	66	18	232	2 522	114
Ресен	67	4	5	-	2	13	1
Струга	353	25	8	1	17	89	5



**на кривичните дела и основните јавни обвинителства**  
**of criminal offence and public prosecutions**


/ Crimes against						Total
општата сигурност на луѓето и имотот General safety of people and property	безбедноста на јавниот сообраќај Safety in public traffic	правниот сообраќај Legal traffic	јавниот ред Public order	службената должност Official duty	останати кривични дела Other crimes	
287	3 005	964	846	1 102	1 262	<b>Public prosecutors</b>
4	5	21	5	3	5	Debar
5	120	8	17	22	48	Kichevo
1	85	23	23	36	75	Ohrid
37	154	48	29	119	107	Bitola
9	126	44	49	68	60	Prilep
8	74	19	19	40	22	Kavadartsi
2	10	14	10	13	-	Gevgelija
-	19	1	14	3	30	Veles
3	18	17	12	60	7	Kriva Palanka
46	313	74	100	100	163	Kumanovo
7	55	4	26	4	9	Gostivar
16	222	176	93	38	105	Tetovo
2	14	9	4	14	13	Delchevo
10	19	4	4	18	8	Berovo
6	32	24	3	27	7	Radovish
5	44	11	6	8	-	Sveti Nikole
26	126	50	34	88	68	Strumitsa
7	97	16	33	32	26	Kochani
2	32	12	10	13	19	Shtip
88	1 359	368	326	357	413	Skopje
-	20	3	8	1	10	Resen
3	61	18	21	38	67	Struga

За подетални информации погледнете ја web страницата на Државниот завод за статистика.  
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.




Осудени полнолетни лица според основните судови,  
Convicted adult perpetrators by courts of the first instance

	Вкупно / Total		казни- вкупно Punish- ments Total	Вид на санкција / казни / Punishments					
	осудени Convicted	жени Female		главни / Main		споредни / Secondary			
				затвор- Imprison- ments Total	парична казна Fine	парична казна Fine	забрана за вршење професија A ban for performing profession	забрана за управување со моторно возило A ban for operating a motor vehicle	проте- рување странец Eviction of a foreigner from the country
<b>Вкупно</b>	<b>9 503</b>	<b>635</b>	<b>4 434</b>	<b>2 430</b>	<b>1 849</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>31</b>
Дебар	53	-	21	7	14	-	-	-	-
Ресен	48	5	10	2	8	-	-	-	-
Струга	224	6	140	43	94	1	-	1	1
Кичево	205	10	48	18	30	-	-	-	-
Охрид	194	10	111	59	47	-	-	5	-
Крушево	13	2	2	-	2	-	-	-	-
Битола	464	31	111	75	35	-	-	1	-
Прилеп	452	23	161	89	72	-	-	-	-
Кавадарци	176	12	50	20	30	-	-	-	-
Неготино	148	13	23	15	8	-	-	-	-
Гевгелија	169	13	76	32	26	4	-	1	13
Велес	403	22	91	78	12	-	-	1	-
Крива Паланка	72	3	12	1	11	-	-	-	-
Куманово	194	10	96	51	40	-	1	-	4
Кратово	66	4	30	9	21	-	-	-	-
Гостивар	325	6	89	56	33	-	-	-	-
Тетово	137	8	83	33	49	-	-	-	1
Делчево	81	7	39	7	31	1	-	-	-
Берово	90	7	76	15	61	-	-	-	-
Радовиш	159	14	93	25	68	-	-	-	-
Свети Николе	126	14	88	19	66	2	-	1	-
Струмица	560	36	287	101	184	1	-	1	-
Кочани	273	23	184	110	65	7	-	2	-
Штип	417	23	198	111	71	7	-	9	-
Скопје 1	4 403	328	2 289	1 443	757	31	6	40	12
Виница	51	5	26	11	14	1	-	-	-




**видот на изречените казни и алтернативни мерки**  
**type of applied sentence and alternative measures**

Type of sentence									
алтер- нативни мерки- вкупно Alternative measures- Total	алтернативни мерки / Alternative measures							прогласен виновен- ослободен од казна Convicted but not penal sentence	
	условна осуда / Probation		условна осуда со заштитен надзор Probation with a protective supervision	условно прекину- вање на кривичната постапка Probationary suspension of the criminal procedure	општо корисна работа Work for general benefit	судска опомена Court reprimand	кукен затвор House arrest		
	затвор Imprison- ment	парична казна Fine							
5 059	4 266	611	-	-	-	182	-	10	<b>Total</b>
32	31	-	-	-	-	1	-	-	Debar
38	20	-	-	-	-	18	-	-	Resen
84	64	16	-	-	-	4	-	-	Struga
156	136	-	-	-	-	20	-	1	Kichevo
83	64	15	-	-	-	4	-	-	Ohrid
11	6	2	-	-	-	3	-	-	Krushevo
353	311	36	-	-	-	6	-	-	Bitola
287	272	9	-	-	-	6	-	4	Prilep
123	114	1	-	-	-	8	-	3	Kavadartsi
124	118	1	-	-	-	5	-	1	Negotino
93	90	-	-	-	-	3	-	-	Gevgelija
312	295	1	-	-	-	16	-	-	Veles
60	50	10	-	-	-	-	-	-	Kriva Palanka
98	86	7	-	-	-	5	-	-	Kumanovo
36	35	1	-	-	-	-	-	-	Kratovo
236	234	2	-	-	-	-	-	-	Gostivar
54	48	1	-	-	-	5	-	-	Tetovo
42	37	1	-	-	-	4	-	-	Delchevo
14	9	3	-	-	-	2	-	-	Berovo
66	45	21	-	-	-	-	-	-	Radovish
38	15	21	-	-	-	2	-	-	Sveti Nikole
273	247	20	-	-	-	6	-	-	Strumitsa
89	82	6	-	-	-	1	-	-	Kochani
219	217	1	-	-	-	1	-	-	Shtip
2 113	1 618	435	-	-	-	60	-	1	Skopje1
25	22	1	-	-	-	2	-	-	Vinitsa




Обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката  
Accused adult perpetrators by types of criminal offence and decision

	Вкупно обвинети лица Accused person Total	Жени Fe- male	Виновни Convicted person	Не се прогласени за виновни Not convicted persons			Мерки за безбедност Security measures	
				запрена постапка Investigation terminated	ослободени од обвинение Charge dropped	обвинението е одбиено Charge rejected		
<b>Вкупно</b>	<b>11 310</b>	<b>945</b>	<b>9 503</b>	<b>965</b>	<b>380</b>	<b>442</b>	<b>20</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	1 182	71	835	254	47	43	3	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	244	27	173	50	12	8	1	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против изборите и гласањето	1	-	-	1	-	-	-	Crimes against elections and voting
Кривични дела против работните односи	18	-	14	1	-	3	-	Crimes against work relations
Кривични дела против честа и угледот	424	125	166	192	47	19	-	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	99	2	92	3	3	1	-	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	310	70	272	18	9	11	-	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против здравјето на луѓето	302	14	275	6	12	9	-	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	59	3	49	4	6	-	-	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	4 249	238	3 770	192	110	171	6	Crimes against property
Кривични дела против културното наследство и природните реткости	3	-	3	-	-	-	-	Crimes against the cultural heritage and natural rarities
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	312	46	251	20	20	20	1	Crimes against public finances, payment operations and economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	150	2	124	11	9	3	3	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	1 998	117	1 885	41	23	49	-	Crimes against safety in public traffic
Кривични дела против вооружените сили	15	-	13	1	-	-	1	Crimes against the armed forces
Кривични дела против службената должност	291	83	175	46	38	32	-	Crimes against the official duty
Кривични дела против правосудството	167	29	107	30	19	11	-	Crimes against the judiciary
Кривични дела против правниот сообраќај	622	59	544	38	6	34	-	Crimes against the legal traffic
Кривични дела против јавниот ред	608	37	537	35	16	16	4	Crimes against the public order
Кривични дела против човечноста и меѓународното право	95	4	91	1	-	2	1	Crimes against the humanitarian and international law
Кривични дела од посебни закони	161	18	127	21	3	10	-	Crimes outside criminal law




Пријавени малолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката  
Reported juveniles by type of criminal offence and type of decision

	Вкупно Total	Поднесен предлог за изрекување казна - мерка Penalties prescribes	Постапката не е поведена No action taken	Подготви- телната постапка е запрена Committal proceedings terminated	
<b>Вкупно</b>	<b>1 355</b>	<b>1 011</b>	<b>148</b>	<b>196</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	84	65	5	14	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	7	6	-	1	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	1	-	-	Crimes against honor and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	18	18	-	-	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	4	2	1	1	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против здравјето на луѓето	18	12	2	4	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	4	3	-	1	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	1 023	741	122	160	Crimes against property
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	21	20	-	1	Crimes against public finances, payment operations and economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	4	4	-	-	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	77	62	10	5	Crimes against safety in public traffic
Кривични дела против службената должност	1	1	-	-	Crimes against the official duty
Кривични дела против правосудството	12	11	-	1	Crimes against the judiciary
Кривични дела против правниот сообраќај	25	18	6	1	Crimes against the legal traffic
Кривични дела против јавниот ред	53	46	1	6	Crimes against the public order
Кривични дела од посебни закони	3	1	1	1	Crimes outside criminal law




Осудени малолетни лица според групите на кривични дела и изречените кривични санкции  
Convicted juveniles by type of criminal offence, and penalties

	Вкупно Total	Помлади малолетници Jounger juveniles				
		вкупно Total	дисци- плински мерки Measures	мерки на засилен надзор Measures of intensified supervision	заводски мерки Institutional measures	
<b>Вкупно</b>	<b>715</b>	<b>205</b>	<b>23</b>	<b>171</b>	<b>11</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	44	5	-	5	-	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	2	1	-	1	-	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	16	3	-	3	-	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	5	-	-	-	-	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	1	-	-	-	-	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	529	169	19	139	11	Crimes against property
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	6	-	-	-	-	Crimes against public finances, payment operations and economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	7	6	1	5	-	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	50	14	1	13	-	Crimes against safety in public traffic
Кривични дела против правосудството	2	-	-	-	-	Crimes against the judiciary
Кривични дела против правниот сообраќај	37	5	2	3	-	Crimes against the legal traffic
Кривични дела против јавниот ред	16	2	-	2	-	Crimes against the public order



Осудени малолетни лица според кривичното дело и изречените кривични санкции  
Convicted juveniles by type of criminal offence and penalties

	Постари малолетници Older juveniles												Total
	малолетнички затвор juvenile imprisonment							воспитни мерки educational measures					
	вкуп- но Total	сé All	до 10 години Up to 10 years	од 8 до 10 години 8- 10 years	од 5 до 8 години 5 - 8 years	од 3 до 5 години 3 - 5 years	од 2 до 3 години 2 - 3 years	до 2 години Up to 2 years	сé All	дис- цип- лин- ски мерки Dis- cipli- nary mea- sures	мерки на за- силен надзор Measu- res of inten- sified super- vision	за- вод- ски мерки Insti- tutio- nal mea- sures	
<b>Вкупно</b>	<b>510</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>499</b>	<b>95</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	39	-	-	-	-	-	-	-	39	10	29	-	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	12	1	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против здравјето на луѓето	5	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	Crimes against human health
Кривични дела против животната средина и природата	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Crimes against the environment and nature
Кривични дела против имотот	360	11	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	349	52	284	13	Crimes against property
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	6	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	Crimes against public finances, payment operations and economy
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	36	-	-	-	-	-	-	-	36	5	31	-	Crimes against safety in public traffic
Кривични дела против правосудството	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Crimes against the judiciary
Кривични дела против правниот сообраќај	32	-	-	-	-	-	-	-	32	22	10	-	Crimes against the legal traffic
Кривични дела против јавниот ред	14	-	-	-	-	-	-	-	14	1	13	-	Crimes against the public order



## Методолошки објаснувања

Кривичните дела во соопштението се искажани по определени групи на кривични дела, врз основа на Класификацијата на Кривичните дела, која е изведена и се базира врз Кривичниот законик на Република Македонија.

### Полнолетни сторители на кривични дела

Под поимот *полнолетен сторител на кривично дело* се подразбира сторител на кривично дело кој во време на извршувањето на кривичното дело имал навршено 18 години на живот, а кривичното дело го сторил како: извршител, соизвршител, поттикнувач или помагач.

*Пријавено лице* е полнолетен сторител на кривично дело против кого постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена со одлука со која: пријавата е отфрлена, истрагата е прекината, истрагата е запрена или е поднесено обвинение-обвинителен предлог.

За кривично дело на кривично одговорен сторител може да му се изречат следниве казни: затвор, парична казна, забрана на вршење професија, дејност или должност, забрана на управување со моторно возило и протерување странец од земјата.

### Малолетни сторители на кривични дела

Под поимот *малолетен сторител на кривично дело* се подразбира сторител на кривично дело кој во време на извршувањето на кривичното дело имал навршено 14 години на живот, а не навршил 18 години, а кривичното дело го извршил како: извршител, соизвршител, поттикнувач или помагач.

*Помлад малолетник* е малолетник кој во време на извршувањето на кривичното дело навршил 14 години живот, а не навршил 16 години, и кој не може да се казни туку му се *изрекуваат воспитни мерки*.

*Постар малолетник* е малолетник кој во време на извршувањето на кривичното дело навршил 16 години на живот, а не навршил 18 години, на кој може да му се изречат воспитни мерки и малолетнички затвор.

## Methodological explanations

The crimes in the report are presented according to certain groups of crimes, based on the Classification of Crimes, which is derived and based on the Criminal Code of the Republic of Macedonia.

### Adult perpetrators of crime

Under *Adult perpetrator of crime* are considered persons who have committed crime and who while committing the crime have reached 18 years of age, and have committed the crime as: executor, accomplice, initiator or assistant.

*Reported Person* is an adult perpetrator of a criminal offence against whom proceedings based on criminal charge and committal proceedings have been concluded. This conclusion is connected with the issuing of an order by which: the charge is rejected, the investigation is suspended or a charge has been applied.

The criminally accountable person can be sentenced for committed crime on: imprisonment, fine, a ban from performing profession, activity or duty and eviction of a foreigner from the country.

### Juvenile perpetrators of crime

*Juvenile perpetrator of crime* is a person who reached, at the time of committing the criminal offence the age of 14 but not yet 18, and have committed the crime as: executor, accomplice, initiator or assistant.

*Younger juvenile* is a person who reached at the time of committing the criminal offence the age of 14 but not 16. This person may not be punished, but may only be given educational measures.

*Older Juvenile* is a person who reached, at the time of committing the criminal offence the age of 16 but not 18. This person may be given educational measures, but may also be given corectional measures.